

ЗБОРНИК
ЕТНОЛОГИЈА

3



UDK 39(497.7)(082)

ISSN 1409-8628

Јасемин Назим		
Навиките при спиење во Македонија во текот на 20 век	79-93	
Jasemin Nazim		
Sleeping habits in Macedonia during the 20 th century	94	
Петар Намичев		
Народното градителство во радовишко од XIX и почетокот на XX век	95-115	
Petar Namičev		
Traditional architecture in the Radoviš district	116	
Меланија Шерденковска		
Влијанието на Мијачките градители врз развојот на градбата и градителството на Балканот	117-123	
Melaniја Šerdenkovska		
The influence of the Miyak masons upon the development of the architecture on the Balkans	124	
Трпа Рогановик		
Грнчарството, семесен занает и вековна традиција на велешката фамилија Левкови	125-139	
Trpa Roganović		
Pottery production – a family craft and centuries-long tradition of the Levkova family	140	
Елизабета Конеска		
Белградскиот казанџија Михајло Цинцар Костиќ	141-148	
Elizabeta Koneska		
Belgrade coppersmith Mihajlo Cincar Kostić	148	
Марија Каневче		
Фурнаџиството или пекарството во Охрид и Струга	149-153	
Marija Kanevče		
The baker's craft in Ohrid and Struga	154	
Јелена Цветановска		
Крвна одмазда	155-163	
Jelena Cvetanovska		
Vendetta	164	

Народното градителство во радовишко од XIX и почетокот на XX век

Апстракт: Презентирани се еволуцијата на населбите, стопанскиот двор, типологијата и развојот на живеалиштата, нивната внатрешна и надворешна обработка, декорацијата, материјалите за градба, локалната етничка терминологија, движењата на градителите и обичаите поврзани со градењето.

Етничката област на Радовишко Поле, Шоплук и Јуруклук, претставува хомогена целина со локални етнички белези на населението. Селските населби се развиле во сооднос со развојот на најголемата градска населба Радовиш, која се споменува уште од XI век во една поведба на византискиот цар Василие II од 1018 г. Во XIV век, се споменува во времето на српскиот крал Урош, а во XVII век градот бил во состав на Кустендилскиот сандак. Подоцна бил и седиште на турска каза (Радовишска каза).¹ При крајот на 18 век Радовиш имал 4000 жители и бил опкружен со сидини, додека по 1912 г. Радовишките села броеле 53 села. Во втората половина на 20 век броеле 7500 жители.² Поради ограничните стопански можности, населението, при крајот на 19 век, миграира кон котлините, при што ги преземале имотите на Турците. При тоа многу села биле напуштени, но се формирале и нови, како на пример Ново Село.

Со развојот на Радовиш како економско средиште на оваа област, било овозможено формирање и развој на селските населби, во кои се

формирале живеалишта со градби прилагодени на општествено-економските, климатските и етничките локални сфаќања.

Населбите кои се опфатени во овој прилог во најголем број се дел од етничкиот предел Радовишко Поле (Лубница, Долно Липовиќ, Ракитец, Калуѓерица, Сурдулци, Дедино, Габревци, Воиславци, Погулево, Ињево, Дамјан, Злетово, Покрајчево, Јаргулица, Подареш, Раклиш, Тополница, Штурово), од јуручките населби – Калаузлија, како и Шипковица и Козбунар (Радовишки Шоплук), кои припаѓаат кон Струмско-Местанска етничка целина. Поновите населби се формирани во почетокот на 20 век, како на пример селото Дамјан во 1908 година.

Населението во овој крај во најголема мерка било доселено од соседните региони на Кривопаланечко, Кратовско и Кочанско. Се занимавало со земјоделство и чување на крупен добиток, додека обработливите површини се наоѓале надвор од населбата.


Селските населби со својата организација на семејната и селската заедница, се одржале во збиена форма. Населбите во Радовишко се лоцирани на планински терен и во подпланинските ридски предели, а поретко во котлинскиот дел. Во Радовишко Шоплук селските населби при доселувањето биле растурени по планината, групи-

¹ Кънчев, В., Македония, Етнография и статистика, Избрани произведения, Наука и искуство, София, 1970, 533

² Стојановић, С., Народна енциклопедија, III книга, сл. Р под: радовишко, Радовишко Поле, 644-645



*Претек 1
Изглед на амбар од плет, покриен со слама,
Шипковица*



*Претек 2
Изглед на амбар со дрвена
конструкција од шапици,
Шипковица*



*Претек 3
Изглед на амбар со чардак,
покриен со керамиди,
Радовишко Поле*

рани по родови *кокови*,³ а подоцна најчесто биле поделени по маала. При доселувањето од Штипско, маалата се нарекувале според имињата на селата од каде што биле доселени.⁴ Најчесто селските населби содржеле по две маала (Ораовица, Ракитец) или три (Габревци). Населбите биле богати со водени извори, речни текови, потоци, чешми, бунари, а населението најчесто се занимавало со земјоделство.

Радовишките села имале дворови со стопански згради слични на оние од соседните етнички области. Најчесто се граделе: амбар, штала, кокошарник, кочина, гумно, додека трлата биле градени во полето.

Амбарите биле градени самостојно во дворовите, имале големи димензии поради големите потреби на семејството, со капацитет до десет тони, а житото можело да се чува две години (Раклиш). Тие биле декорирани со минималистичка геометричка декорација од надворешната страна (Козбунар).

Плевните најчесто се граделе од камни сидови, а се покривале со керамиди, со пченична или 'ржана слама во снопови (Дамјан).

Кочината била плетена од габерови или јасенови гранки и покриена со слама (Дамјан). Кокошарниците се граделе *плетени, на високо* (Дамјан).

Трлата ги граделе во полето, од дрва и гранки, и во нив се правела урда, сирење, од козјото млеко *матеница* (Дамјан).

Фурната била градена одделно од куќата, во дворот, од камен или *илиш* (Ораовица), а се покривала со камени плочи или слама (Козбунар). Во некои дворови имало *казаница* објект за печење ракија (Воиславци).

Секое домаќинство чувало од 50 до 150 овци. Покрај обработливите површини се граделе привремени престојувалишта *кошари*, каде што сточарите живееле преку летото, кога се грижеле за добитокот.

Развој на живеалиштата

Куќите биле градени од камен и плет, во духот на традицијата на народното градителство и локалните сфаќања за техниката и технологијата на градењето, во заветрина, со добра прегледност кон околината.

Првичните форми на куќите содржеле една просторија со едноставна градба,⁵ во функција на семејната заедница. Живеалиштата најчесто се нарекувале *едночелни*, кои подоцна се прошириле во хоризонтален правец и се нарекувале *двочелни*.⁶ Според примената на сламата за покривање на куќите, тие се нарекувале *сламеници*.⁷

Куќите во Шипковица и Козбунар (Радовишко Шоплук) биле најчесто единоделни, покриени со слама – *кошара*, од затворен тип, со облога од шишки на фасадата.

Просторот на единоделното живеалиште

Пратеж 4
Изглед на штала изградена од камен, покриена со слама,
Шипковица



бил поделен на два дела: за добитокот *j'r* (Дамјан, Подареш, Воиславци) или *долни крај* (Дамјан, Габревци), на нивото на земјеното тло и *соа*, простор со огниште или *кука* (Дамјан) подигнат од тлото за триесетина сантиметри, во функција за престој, подготовкa на храна и спиење на луѓето (Дамјан), *на оцак* (Ињево).


На подигнатиот простор на средината се градело огниште, а просторот бил поделен на *лев и десен кай* (Дамјан).

Од страната на *j'roš*, на средината на страничниот ѕид од камен се наоѓал отвор за исфрланje на арското губре и за осветлување – *кайник* (Дамјан), *мала вратица* (Ораовица), *вратница* (Ораовица).

Покрај единделната просторија, во 19 век од предната страна се додградувале дополнителни *одајчиња*, поради зголемувањето на бројот на членовите во заедницата или при делење на куката помеѓу неколку браќа (Ињево, Лубница). Едниот дел од предниот простор се нарекувал *трем*, најчесто средишниот, а се формирал и *чардак* (Дамјан, Погулево). Чардакот бил во функција за работа, одмор, пречекување на гости, спиење, а најчесто се користел во летниот период. Често во тремот се поставувал амбарот кој бил изграден од дрвена конструкција (Шипковица). Приземната повеќеделна кука во овој предел се градела најчесто во периодот на 19 и почетокот на 20 век. По својата конструкција и просторни содржини, во најголема мерка куката била прилагодена на потребите и економските можности на семејството.



Во понатамошната еволуција на живеалиштето, приземните повеќеделни куки содржеле вкопан подрум *изба* (Погулево). Кога *изба* била длабока, предниот дел се нарекувал – *вонкашина* визба, а задниот – *надворешна* визба (Гебревци). Визбата се градела на стрмниот планински терен, како подлога за живеалиштето (Шипковица, Воиславци). Подрумската просторија се користела како потпора кај единделната кука со чардак (Габревци), а подоцна, над визбата се градел чардак (Ињево). На овој начин градителите го покажувале своето мајсторство при што во просторот на куката внесувале содржини и конструкции секогаш со различна форма.

Куките со кат имале две нивоа каде што јасно биле поделени содржините, помошните простории во приземјето и просториите за живеење на катот. Тие, според основната концепција, можеле да бидат *затворени* со порта во приземјето (Шипковица, Сурдулци), со внатрешни дрвени скали, или пак *отворени*, со чардак, со надворешни дрвени или камени скали (Погулево). Куките *чардаклии* во приземјето имале просторија за добитокот *и'jr* (Подареш, Воиславци) со јасли за хранење на добитокот покрај ѕилот, *земник* (Ораовица), *одајчињата* се нарекувале *горна* или *долна кошарка* со огниште, додека просторот на тремот во приземјето се нарекувал *тарпи*, каде што стоел и амбарот (Подареш). На катот одните се нарекувале, во зависност од функцијата и положбата, *домаћа*, *средна* соба, *крајна* соба, *голема* соба, *горна*, *долна*, *на оцак* (Воиславци). Во домата, каде



Цртеж 5
Кошара за чување на добиток,
изградена во џепа,
Радовишко Шоплук


Принадлежи 6
Приземна кука со трем,
Радовишко Поле



Принадлежи 7
Изглед на кука чардаклија,
Радовишко Поле



Принадлежи 8
Изглед на кука чардаклија
со амбар на чардакот,
Варвара



Промеж 9
Изглед на кука чардаклија,
Радобишко Поле



Промеж 10
Изглед на кука со приземје и кати,
Варвара



Промеж 11
Надворешен изглед на
кука чардаклија, Конче

што се приготвувало храна, се наоѓал *водарник*, *йолици* и други покуќински предмети. Во приземјето, често од страна на улицата, една од просториите добивала намена за продавница, со посебен влез (Воиславци).

На катот кај пространиот чардак, подоцна настанувале одредени преградувања на просторот во зависност од потребите на семејството. Се применувал издигнат простор на ниво од педесет сантиметри кој бил прераден со сидови од плет, со што бил добиен затворен простор – *одајче* (Подареш). Во друг случај, голем дел од просторот на чардакот бил претворен во амбар за складирање на *зимовишије* (Подареш, Воиславци).

Кај некои куки, каде што живееле Турци, сè уште се зачувани бањите – *амамл'к* (Калаузлија), додека на чардакот се градел исфрлен дел за садови кој се нарекувал *абдеслик* (Калаузлија). Скалите за чардакот често имале дрвен капак (Ораовица, Злеово).

Куките од типот чардаклија биле најраспространети при крајот на 19 век и првата половина од 20 век. Нив ги граделе семејства најчесто од рамничарските и брдските села, но подоцна, како граѓежен модел, чардаклијата се градела и во планинските населби.

Формата на чардакот најчесто била правоаголна, во аголна положба во габаритот (Калаузлија, Воиславци, Јаргулица) или често по целата негова должина (Тополица, Ораовица, Злеово). Поретко чардакот имал неправилна форма кај куките со поголеми димензии, каде што ги поврзу-

вал сите одаи во една просторна целина (Раклиш, Воиславци, Сурдулци, Подареш). Покрај одаите, *кукачија* и чардакот, во оваа област се градела остава – *келерче*, најчесто во средишниот дел помеѓу две одаи (Покрајчево, Злеово, Подареш). Се памети дека овие куки биле градени за време на постојењето на задругите (Злеово).


Куките во Шипковица и Козбунар (Радовишки Шоплук) биле најчесто со кат, од типот на двојни куки. Братските куки, и покрај големиот габарит, најчесто имале одвоени простории во еден габарит, со засебни влезови, но со слична големина на собите (Подареш, Козбунар). Најчесто братските куки се граделе наменски, а поретко кукаата на целото семејство била делена помеѓу браќата.

Надворешна обработка

Живеалиштата имале скромна и едноставна надворешна декорација. Мајсторите, по желба на домаќинот, на крајот од градењето, на одредено видно место, најчесто на аголот или на средишниот дел помеѓу прозорците, или над влезната врата, го впишувале името на домаќинот, или на мајсторите, годината на градење или правеле одредени вегетабилни или геометриски мотиви. На тој начин се потенцирало значењето на живеалиштето, но и економската моќ на домаќинот, кој сакал да остави трага за времето на градењето кое претставува значаен момент во народното живеење.



Цртеж 12
Изглед на приземна кука – братска со две издвоени просторни целини,
Конче



Цртеж 13

Основи на прizемни и повеќеделни куќи со трем и чардак, Дамјан, Погулево, Шипковица, Лубница

Поретко, на аголните површини обработени со малтер се применувала геометриска декорација со вртување (Воиславци).

Геометриската декорација претставува дел од народното творештво. Ја имало најчесто на дрвените челни страни од носечките дрвени столбови (Подареш, Ораовица, Раклиш, Козбунар), на оградата од штици на чардакот (Ракитец, Воиславци) или на амбарот (Дамјан), на челните површини на внатрешните врати (Подареш). Декорацијата во народното творештво се изразувала со означување на геометриски полиња, со профилирани дрвени лајси на вратите, таваните и долапите, со засекување на дрвените рамни површини од столбовите, или линиско геометриско декорирање на рамките на прозорците од надворешната страна во малтер (Подареш).

На челните фасади најчесто доминирале вградените амбари изработени од штици, кои се поставувале на аголно место на катот, во просторот на чардакот, или над скалите, заради изложување на провев. Тие често имале обем од шест курсака или 2000 кг. (Дамјан). Оваа положба на амбарот била препознатлива за живеалиштата во овој етнички предел, а со тоа се потврдува односот и значењето на храната која била од егзистен-

цијално значење за семејната заедница за која до маќинот се грижел.

Внатрешна обработка

Внатрешната обработка на просторот и бројот на покуќиниските предмети биле скромни кај селската радовишка куќа. Помалку биле застапени кај приземните живеалишта, а во поголем обем кај куќите со кат и чардак, каде што одантите биле декорирани, а служеле за пречекување на гости при семејни веселби и верски празници. Тоа се должи во голема мерка на влијанието од декорацијата на градската средноимотна куќа, која пренесувала одредени модели на форми и детали во селската куќа.

Во просторијата – куќа од покуќиниските подвижни предмети се наоѓал амбарот изработен од дрво, кој најчесто бил поставен во аголот (Тополница), или во средината – амбарник (Дамјан, Габревци). Амбарот често стоел во тремот, кај приземните живеалишта (Шипковица).

Во куќата и одајата имало полица – рафт со едноставна форма, вградена под таванска конструкција, во линија со горниот раб на огништето (Подареш).

Во приземјето, кај типот чардаклија, имало куќа со долапи, сергени (Ораовица), седалки (Раклиш) и огниште, која заради богатиот интериер се нарекувала турска соба (Ораовица).

Огништето како централно место во обедините и семејните случувања во народното живеење, најчесто било полу затворено, со завршна капа изработена од дрвени штици (Козбунар, Шипковица), или со правоаголни малтерисани површини.


³ Кличкова, В., Народната архитектура во Дебарски Дримкол споредена со архитектурата во Радовишко Шоплук, Стара селска архитектура (Заштита и ревитализација), материјали од симпозиум, Дебар, 1972, 50

⁴ Македонија како природно и стопанско цяло, Македонски научен институт, София, 1945, 114

⁵ Светиева, А., Резбани тавани долапи и врати во Македонија, Скопје, 1986, 101


⁶ Кличкова, В., нав. дело, 50

⁷ Исто, 50




Цртеж 14

Основи на куки со приземје и вкотан подрум,
со трем или чардак,
Калаузлија, Воиславци, Шипковица, Ињево, Габревци




Цртеж 16

Основи на куки со приземје и кат,
со правоаголен чардак, Калаузлија, Воиславци



Цртеж 17

Основи на куки со чардак
по целата должина на кукита,
Тополица, Ораовица, Злеово



Претеж 15
Основи на куќи во две нивоа,
од затворен таван,
Сурдулици, Ширковица

Таваните поретко се обработувале и декорирале, најчесто со украсни лајси, како и надвратниците на внатрешните врати кои воделе во одаите (Раклиш). Се граделе со надолжно поставени профилирани штици, со декорација на стилизирано сонце на еден дел од таванот (Ширковица).⁸ Притоа, кај таваните на куќите каде што живеело муслиманско население, била применувана овчарска резба (Конче).⁹

Од покуќнинските предмети, во одаите се чувале ковчези со геометриска декорација на челните страни (Козбунар). Поретко, при градењето на куќата дограмациите изработувале долапи кои биле вклопени заедно со конструкцијата на сидот (Ораовица) во одаите.

На тој начин внатрешноста на куќата била исполнета со природен колорит и едноставна декорација како израз на народното творештво, со јасни карактеристики на етничкиот предел.

Градежни материјали

При градењето на куќата семејството извршувало одреден број на подготвителни работи, со кои се означувал почетокот на градбата. Домаќинот, со помош на соседите, организирал се-

чење и пренесување на дрвените греди, каменот и земјата, кои биле потребни за куќата.

За гредите и столбовите се носеле дабови дрва од одредени места – мајдан или од шумата (Лубница).¹⁰

Камен се носел од места каде што бил цврст и со форма за вградување – Дага, од каде што со копачи се одвојувал од карпите и обработувал (Дамјан).¹¹ Во куќата не се ставало бел камен, не давале мајсторије (Ораовица).

Во оваа етничка област се применувала одредена градежна терминологија за дрвената конструкција и чатијата, која се востановила во локалниот говор во понатамошното живеење на локалното население.


Покривната конструкција се градела од обработени греди, при што како подлога над камените сидови сеставале носечките греди *таванарки*, (Ораовица) со пречник од 50 см (Габревци), додека помеѓу приземјето и катот, за *дучемеј*

⁸ Светиева, А., Декорирани тавани, долапи и врати во Радовиш и с. Конче – Радовиши, Зборник од XXI, Конгрес на СЗФЈ, Радовиш 1984, Скопје, 1986, 59-63

⁹ Светиева, А., Резбани тавани ..., 101

¹⁰ Во Ораовица носеле дрва од Плачковица, јасика од месностите Смиљанска Река, Лева Река, а даб од платината Готен; брест и даб од месноста Дегилав, а тополи од полето пред селото (Ињево), од Радешка Река, од Церје со дрвена кола со биволи по полето (Лубница). Буково дрво носеле од месноста Влао, а дабово од Тремчино.

¹¹ Од месноста Орли камен носеле претходно исцепен – црн и син камен (Ораовица), мек камен од месноста Рулсовец (Ињево), од Маслин дол, Јерон дол и реката Лубница (Лубница), Дујков дол (Габревци).



Прѣк 18
Основи на куќи со
неправилна форма на чардак,
Јаргулица, Воиславци, Покрајчево

се користеле цврсти дабови греди кои се нарекувале – *душемарки* (Ораовица, Ињево). Притоа, вертикалните греди се нарекувале – *папази* (Дамјан), *штойове* (Ораовица), а косите аголни дрвени греди – *чайми* (Дамјан, Ораовица), а највисоката хоризонтална дрвена греда – *било* (Дамјан) или *шојантша* (Ораовица). Над чатмите се поставувале хоризонтални летви, како подлога за смесата од кал и *плева* (ситна слама), над кои се лепеле *керамидите* со правилен хоризонтален распоред (Дамјан). Со редењето на *керамидите* завршувало градењето на куќата, така што таа била заштитена од климатски и други негативни влијанија.

Обичаи околу градењето

Кога дрвото за гредите било исечено и донесено пред куќата, каменот и земјата подгответи, се започнувало со градбата, при што се применувале одредени обредни дејствиа во прилог на успешното градење и користење на куќата и нејзина заштита од негативни влијанија.


Најчесто се започнувало со градбата, односно копањето на првиот темел, во понеделник

(Дамјан, Ораовица, Шипковица, Лубница, Габревци), во среда (Шипковица), во четврток (Ораовица, Ињево, Габревци), поретко во сабота (Дамјан), на новина (Дамјан, Ораовица, Ињево, Габревци), при што се честело со вино и ракија (Дамјан, Шипковица). За исповолни денови за започнување со градбата – *најлоши сааш*, баксуз, се сметале вторник,¹² неток, сабота или недела (Габревци).

Домаќинот прв почнувал да го копа темелот (Дамјан). Во текот на градењето на темелите домаќинот стоел покрај нив да не му сијави некој нешто (Ораовица), со што верувал дека градбата нема да биде успешна.

При започнувањето на градењето на куќата, главниот мајстор на темелот (Габревци) колел јагне, коч или овен (Дамјан), на десната страна *да кийе крв у секој штемел*, *по сиите штемели* (Дамјан, Ињево), *низ штемелот* (Габревци), на исток, *на огрејо* (Ораовица). Главата се ставала *на сл'нце блесновање* (Габревци), *ја затрепаша главата* на

¹² Делиниколова, З., Обичаи поврзани со поедини празници и неделни дни во Радовиш, ГЕМ, Скопје, 1960, 175.

*Цртеж 19*

Основи на куќи со неправилна форма на чардак,
Подареш, Раклиш,
Вратиславци, Сурдулиш

два темела (Ињево), а кој има тура и лири углавата, семејството да биде здраво (Габревци).


Потоа, закланото животно се подготвува-
ло за ручек за домаќините и мајсторите (Дамјан,
Ињево), а се собирале сите пријатели (Дамјан).

Во темелите, покрај главата од животното
(Ораовица), се ставале пари, книжни и сребрени
(Ораовица), се ставало пишенце со вино (Ињево),
со зејтин (100 гр), или писменце со информација
за името на тајфата (Шипковица, Ињево) кој и кога
ја градел куќата (Ораовица), со светена вода
(Ињево), а поп се викал (Ињево), или не се викал
(Ораовица). Притоа се благословувало нека е
среќно, со здравје, нека е аирлија, вековна куќата
(Ињево). Парите кои се фрлале во темелот ги зе-

мал мајсторот (Ораовица) и со нив купувал шија-
лак (Ињево). На домаќинот мајсторите му давале
крст со крв од јагнето (Шипковица).

При правењето на чатијата, на билото се
ставал дрвен крст, сливова гранка – зеленка, стапа-
ваат сицимче и на гранката ги редаат даровите
(Ињево), зелена гранка од багремче со кичка
(Дамјан), додека главниот мајстор благословувал:
*Кој донесе, на мајсторите дарови, на калфиите
кошек (Дамјан),¹³ азат нека е, Господ нека даде*

¹³ Податоците во прилогот се прибрани од страна на авторот за време на теренските истражувања во 1996 година од информаторите: Спасо Ристов од Дамјан, роден 1928 г.; Трајан Коцев од Дамјан, роден 1923 г.;



Цртеж 20
Основи и преден изглед на куќи чардаклии,
Злеово, Подареш


шовеке, у оваа куќа фамилија да има, свадби да има, деца да има, то оваа и друга да се прави, да се ќие да се јаде, до век шака да осйтане (Дамјан); да е жив домакинот, да дава ракија домакинот, да има патредија во куќата, погодија да има во мајсторија, аиртија да е куќата (Ораовица); дар кој донесе берикашварсан, да е жива стапката, да му е здравје на шафката, голем беришт во поле да има, Господ да помогне (Ораовица); бакшиши дојде од газдашта Лазо, да му даде Господ век и здравје, и беришт во поле, на деца бонбончиња, на бабите локумчиња, на дедовциште шутпун (Ињево); на мајсториите марифеј, на газдашта марифеј, на калциите кувет (Лубница); газдашта донел бакшиши, Господ беришт на нивите, стапката, децата, беришт на газдашта, на калфаши кутек (Габревци); на калфиите марифеј, на мајсторите беришт, на бабите меколичче, алвичка, на децата бонбони, кој ќе донесе Господ здравје (Габревци)¹⁴ Во текот на денот да-

ровите се собирале, и се делеле помеѓу мајсторите (Ораовица).


На тој начин, со запазување на денот и начинот на отпочнување со првиот темел, со значењето на сите прилози во него, со давањето подароци за чатијата, како и при влегувањето во новата куќа, се сметало дека се извршени сите обредни дејствија за успешна и долготрајна градба на куќата, при што биле отстранети сите можности за негативни влијанија и семејството можеле безбедно да ја користи куќата.

Аврам Атапасов од Ораовица, роден 1919; Илија Камчев од Воиславии, роден 1946 г.; Милчо Трајков од Шипковица, роден 1932 г.; Спасова Илинка од Шипковица, родена 1922 г.; Лазар Коцев од Шипковица, роден 1938 г.; Петруш Спасов од Лубница, роден 1917 г.; Страхија Ристов од Габревци, роден 1925 г.; Стефан Василев од Габревци, роден 1945 г.


¹⁴ Податоците се прибрани од теренското истражување во периодот на јуни 1996 г.



Цртеж 21
Основи на браћески кући,
Подареш, Козбунар



Цртеж 22
Изглед на декорирани
дрвени столовови,
Радовишко



Цртеж 23
Изглед на декорирани огради од чардак,
Радовишко

Градителски тајфи

За успешниот тек, начинот на градење и нејзината форма, од големо значење било искуството и знаењето кое го поседувале градителските тајфи или локалните мајстори.


Градителите на живеалиштата, според тремските информации, најчесто потекнувале од Радовишко, Кривопаланечко¹⁵ или биле локални мајстори организирани за градење на куќи и стопански градби, за задоволување на основните потреби на семејствата.¹⁶

¹⁵ Светиева, А., Резбани тавани ..., 146-149

¹⁶ Во Погулево работеле мајстори од Ињево во средината на 20 век, во Дамјан од Вратница. Од Паланечко (Крива Паланка) мајстори работеле во Погулево, Дамјан (мајстор Стамен, дедо Мите), а во Ињево ги нарекуваат – палангани.


Мајсторите со себе носеле алат, бички, секира, тесла, мистрија и друго (Дамјан). Најчесто, тајфите биле во група од три до четири мајстори и калци (Дамјан, Ињево), шест души со четири мајстори и двајца калци (Дамјан), или на секој мајстор по еден калција (Ораовица), или броеле пет до шест мајстори (Габревци). Понекогаш кал-

кувале – палангани. Во Ораовица амбарот го правеле мајстори од Робово (Малешево). Во Лубница работел локален мајстор Ристоман Коцев, 1938, а за чатијата доаѓале Аријту од Дебар. Локалните мајстори од Ињево работеле во Скоруш, Конче, Воиславци, Сурдулици и др. населби, а најпознати мајстори биле од Дедино (Ињево). Локални мајстори работеле и во Габревци, а доаѓале од Демир Хисар и од Каменица. Во Јаргулица локални мајстори работеле од Долно и Горно Липовиште и Варварица. Во Покрајчево работеле мајстори Јуруци од Мал Готен.




Цртеж 24

Изглед на таван од чардак,
Шипковица




Цртеж 25

Изглед на таван од одаја со
форма на стилизирано сонце,
Раклини



Пример 26
Изглед на внатрешни врати со геометричка декорација.
Радовишко



Пример 27
Изглед на внатрешни
врати со геометричка декорација,
Радовишко




*Цртеж 28
Изглед на различни тајпови
на огништа,
Радовишко*

*Цртеж 29
Изглед и основа на огниште од одјаја,
Подареш*


циите потекнувале од селото (Дамјан). Тајфите за еден месец работеле на неколку куки, а им биле потребни десет до петнаесет дена (Дамјан), или до еден месец (Лубница) за една кука, а се споменува дека преку летото граделе *околу пети куки во едно село* (Дамјан). Домаќинот и мајсторите се пазареле за градењето на кука – за десет дена

да се покрие, да се мачка, а пријателите помагале и носеле камења (Ораовица).

Градителите, организирани во тајфи, создале огромен број на градби кои според својата форма и начинот на обработка, или применетата декорација биле прилагодени на локалните сфаќања за формата на кука.



Цртеж 30
Изглед, пресек и основа на
огниште од одаја,
Подареци




Цртеж 31
Изглед, основа и пресек
на долай,
Злеово

Во периодот на 19 и почетокот на 20 век во Радовишко можеме да дефинираме појава на неколку типови на живеалишта за кои можеме да потврдиме, врз основа на теренските истражувања, дека се најчесто градени во локални рамки.


Приземните куки со трем и вкопан подрум во стрмиот планински терен се живеалишта кои според големината, начинот на градење и просторната содржина ги задоволувале потребите на една семејна заедница од тој период.

Поради климатските услови – топли лета и под влијание на традиционалните сфаќања за просторниот распоред и формата на куќата, чардакот се применувал како основен просторен елемент, не само кај куќата со приземје и кат, туку и кај приземната кука која содржи вкопан подрум во стрмиот планински терен.

Куќата со кат – чардаклија, претставува најчесто употребуван модел на живеалиште во Радовишко, независно од етничката припадност



Цртеж 32
Изглед на оџаци,
Липовик, Штурово,
Штипковица, Калаузлија, Сурдулци
Изглед на дрвен ковчег, Козбунар
Декорација на агол од кука, Врatisлавци



Цртеж 33
Надворешни детали, Радовишко
Изглед на долайи, Раклиш, Ораовица

на населението. На тој начин, отворениот чардак претставува доминантен и централен простор, како дел од отворениот тип на куќа со кат, најчесто споменувана како тип на горновардарска двокатна куќа,¹⁷ во поширокото балканско подрачје. Куќата имала умерена надворешна декорација и скромна обработка на интериерот, под влијание на градската куќа и средноимотната турска градска куќа од истиот период.

При надворешното обликување била применувана едноставна декорација на дрвените

столбови, на оградата од чардакот и на одредени делови на амбарите. Во интериерното обликување, кај поимотните куки се обработувале таванот, долапите, огништата и покуќинските предмети.

Притоа, одредено влијание врз формата и декорацијата на куќата имале градителските тајфи и влијанијата кои тие ги носеле со себе, формирајќи локални форми на живеалишта врз основа на традиционалните сфаќања на населението.

¹⁷ Џвијић, Ј., Балканско Полуострово, Београд, 1987, 280

Petar Namičev
Museum of Macedonia – Skopje

Traditional architecture in the Radoviš district

Summary

In the 19th century and at the beginning of the 20th century the Radoviš district marked the development of several types of dwellings. Based on the field researches, it has been confirmed that houses of these types used to be built only locally in the area.

Ground-floor houses with a porch and a cellar dug in the steep mountain terrain are dwellings that satisfied the needs of a family at that time, according to the size, mode of construction and space available.

Two-storied house with a porch on the upper storey called *chardaklja* was the most frequent type of houses in the Radoviš district, regardless of the ethnic affiliation of the population.

The exterior decoration included plain ornamentation applied on wooden pillars, porch banisters and certain portions of the barn. Concerning the interior design, decorative treatment was applied on particular elements in houses of wealthy people, including the ceiling, wardrobes – *dolaps*, fireplaces and furnishings.

Form and decoration of houses were to some extent influenced by builders groups – *tajfas* and by the tendencies they introduced, thus creating local types of dwellings based on the traditional concepts of population.